

Сè се напаѓа, се држат под пресија и притисок граѓаните, Македонската православна црква, Владата и претседателот. Меѓутоа, со инволвирањето на меѓународниот фактор се оцрнува положбата на државата и на нејзините институции, судот, полицијата и, се разбира, Црквата.

Овој неуспешен напад врз МПЦ нè предупредува дека не смее да се потклекне пред налетот на српскиот бомбардер, бидејќи без разлика на раштиманоста во прашање се државата и опстојувањето на македонскиот народ и македонската нација воопшто.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Односите меѓу Македонската православна црква и Српската црква, како и меѓу Србија и Македонија, се на најниските гранки од настанувањето на спорот меѓу двете цркви. Во последниов период се засили темпото на притисокот за ослободување на Јован Вранишковски, кој поради ширење на верска нетрпеливост и

наа на српската пропаганда и на нивните партнери во рулет-играта.

Македонската православна црква достоинствено опстојува на ставот дека во овој момент нема услови за преговори, што секако доаѓа како резултат на лошото искуство, кое вели дека работите се на мртва точка, бидејќи српскиот национал-шовиниз-



МОМЕНТ ОД ХИРОТОНИСУВАЊЕТО НА ЕПИСКОПОТ КЛИМЕНТ ВО БИТОЛА

Фронтално се држат во пресија граѓаните, Владата, претседателот, а со инволвирањето на меѓународниот фактор се оцрнува положбата на државата и на нејзините институции, судот, полицијата и, се разбира, Црквата.

Овој неуспешен атентат врз МПЦ нè предупредува дека не смее да се потклекне пред налетот на српското торнадо, бидејќи без разлика на раштиманоста на релацијата премиер - МПЦ, во прашање се државата и опстојувањето

ви, бидејќи по последните примери - употребата на референцата БЈРМ на пасошите на Македонците кои живеат во Србија, односите меѓу Белград и Скопје забрзано се влошуваат и добиваат несакани последици.

"Референцата БЈРМ е веќе бесмислена. Сметам дека и во самата СиЦГ се свесни дека нешто што веќе не постои за нив уште помалку може да постои за една Република Македонија", изјави "духовниот лидер", поглаварот на МПЦ

ПАГАНИТЕ НИ ЈА РАСПНУВААТ ЦРКВАТА

национална омраза се наоѓа во "Идризово" на одлежување на двегодишна затворска казна. Интензитетот на провокациите од ваков тип се зголемија оној момент кога познатиот српски бизнисмен Богољуб Кариќ замина во Москва, каде што од рускиот патријарх Алексеј II побара да ургира кај македонските власти за ослободување на Вранишковски од затвор. Оттогаш до денес се случилу многу нешта, "фурија" од дипломатско-црковни писма, со непримерни желби пристигнаа на адресите на Бучковски и на Црвенковски. При тоа, содржината на писмата беше остра и сензибилна. Во кампањата се вклучилу сите, дурри и католиците кои подлег-

зам не ги сменил постапките. Тоа може да се забележи и во најновата кампања која сериозно се шири на сите меријидијани. Но, тоа не е сè, загрижува и дисонантниот тон меѓу Владата на РМ и МПЦ, односно премиерот Бучковски бара компромис, а МПЦ враќање на манастирот "Св. Прохор Пчињски".

ДИСОНАНТНИ ТОНОВИ

Што всушност се крие зад најновата кампања? Атак за уривање на дигнитетот и столбот на македонскиот народ т.е. МПЦ. Во оваа офанзива се фрла со дрвја и камења, при што се користат деловните и пријателските врски. Истовремено се напаѓа сè.

на македонскиот народ и македонската нација воопшто. Во овој момент се одвива корординиран напад врз двата фундаментални постулата на Република Македонија, македонскиот народ и МПЦ. Затоа е потребна трезвеност, разумност и храброст, бидејќи во овие исклучително сложени услови на битисување, како внатрешни така и надворешни, се бие битката за опстојување на овие простори.

Никулецот - МПЦ, истакнува дека во моментот не постојат услови за продолжување на преговорите со СПЦ. Но, ова е спротивно на апелот на премиерот Владо Бучковски, кој е за изнаоѓање компромис меѓу двете црк-

Г.Г. Стефан во врска со најновиот политичко-црковен притисок, кој се издигна на рамништето на голема полициска ујдурма.

"Меѓу српските владици сè уште е жив национал-шовинизмот", истакнува митрополитот Наум, кој го лоцира проблемот во односите меѓу двете цркви.

"Моментно нема многу услови за преговори, затоа што очигледно работата е политичка, идејата за Голема Србија е жива", изјави струмичкиот владика.

Во меѓувреме, во светот се создава општонароден религиски фронт, кој има задача да ја оцрни Македонската православна црква. Реакциите пристигнуваат од мно-

губројни претставници од христијанскиот свет, со цел да се ослободи Јован Вранишковски, кој претставува и услов за укинување на изолацијата на МПЦ. Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан оценува дека новонастанатата ситуација е последица на недоволното познавање на вистината за Македонската црква.

"Сметам дека тоа се писма, упатени со содржини кои имаат пораки да се разреши црквното прашање во Македонија, иако проблемот кој е третиран во тие писма не би требало да биде пречка во разрешувањето на црквните прашања на МПЦ", нагласи поглаварот.

НАЦИОНАЛНА НАВРЕДА

Има ли спор меѓу премиерот и Синодот на МПЦ? Ова прашање е круцијално, бидејќи без усогласеност на ставовите не може стамено да се одговори на притисокот од надвор.

"Последните неколку недели односите меѓу Србија и Македонија добиваат несакани димензии. Затоа апелирам за изнаоѓање компромис за оние прашања кои нè делат", изјави премиерот Бучковски.

Според него, МПЦ и СПЦ треба да се охрабрат, да седнат на заедничка маса, бидејќи евидентно е дека овој проблем има негативен одраз врз традиционално добрите односи меѓу Белград и Скопје.

Неговата констатација произлезе откако српската страна почна на пасошите од Македонците кои живеат во Србија, да ја користи референцата БЈРМ. На тој начин не само што ни ја негира државата, туку и постојењето на македонската нација. Што секако претставува атак и национална навреда од најголем степен, кој оди во прилог на тезата на другиот непријател на македонскиот народ.

Првата реакција на македонската власт, околу употребата на референцата БЈРМ, како место на раѓање во пасошите на Македонците

во Србија, е дека тоа е регулирано со интерни одлуки на српското Министерство за внатрешни работи. Но, според добрите познавачи на приликите во Белград, употребата на референцата не се должи на новиот српски компјутерски регистар, туку на уште една форма на притисок врз Македонија, со цел да се изнуди ослободување на Вранишковски.

Според истите извори, зад оваа појава стојат високи службеници на српската Влада, блиски до Коштуница и до Српската црква, кои сметаат дека проблемот со името може да се искористи во спорот СПЦ-МПЦ. Употребата на кратенката БЈРМ наместо уставното име почнала во Лесковац, каде што по косовската криза се издаваат пасоши за сите српски бегалци од Косово.



СИНОДОТ НА МПЦ ПОЧНА ДА ПРИМА МЛАДИ СИЛИ ВО СВОЕТО ДУХОВНО ТЕЛО

Потоа вакви појави се забележани и во Врање, Ниш, како и во други места каде што живеат припадници на македонското малцинство во Србија.

Иако македонското Министерство за надворешни работи тврди дека ваквите инциденти се малку и дека грешката во пасошите секогаш се поправа на барање на оштетените, сепак српските државјани со македонско потекло велат дека појавата е честа.

Македонците, пак, велат дека не се противат на ваквиот однос на српските власти, затоа што бирократската процедура за бришење на кратенката БЈРМ во вакви случаи трае и по неколку месеци.

Претседателот Црвенковски, како и МНР, верува дека се работи за индивидуален инцидент и дека тоа не е генерална политика, која ќе биде следена од институциите на Србија и Црна Гора, затоа што се косела со официјалниот став на Србија за признавањето на уставното име на Република Македонија.

ПИСМА И СОЈУЗНИЦИ

Инаку, најпрво премиерот Бучковски го одби барањето на Вселенскиот патријарх Вартоломеј, за ослободување на Зоран Вранишковски. Повикувајќи се на независноста на судската власт, премиерот Бучковски дипломатски го одби таквиот предлог посочувајќи:

"Мојата функција не овозможува да наредам итно ослободување за било кој гра-

средништво, но СПЦ тоа го одбива.

На крајот, премиерот Бучковски му пишува на Вселенскиот патријарх Вартоломеј: "Ве уверувам дека мнозинството граѓани со православна вера, се со иста мисла да се реши црквното прашање во нашата земја".

И додека деновите се очекува и одговорот на претседателот Црвенковски на писмото од рускиот патријарх Алексеј II, нова осуда за апсењето на Вранишковски постигна од амбасадорот на Ватикан во Србија.

Католичкиот претставник во Белград, надбискупот Збарбаро, му ветил на српскиот патријарх Павле дека ќе се заложат кај македонските власти за итно ослободување на Вранишковски. Ова било ветено на нивната средба, а е објавено на Интернет-страницата на СПЦ.

По повод настаните, Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, на седницата одржана на 22 август 2005 година, покрај редовните активности, му посвети соодветно внимание и на писмото на Неговата Сесветост, Вселенскиот патријарх Вартоломеј, упатено до претседателот на Владата на РМ, Владо Бучковски, преземено од сајтот на Цариградската патријаршија, како и на писмото упатено до Српскиот патријарх Павле, преземено од сајтот на СПЦ.

Синодот на МПЦ оценува дека и двете писма содржат порака за да се изнајде форма на мирен начин да се надминуваат меѓуцрквните проблеми. Според највисокото црквено тело на МПЦ, Вселенскиот патријарх не зазема една страна, туку ги повикува и двете цркви на дијалог, а нашата Црква, во писмото до премиерот, ја нарекува со епитетот "најсвета", исто како и СПЦ.

Што се однесува до Вранишковски, кој и да се обиде да го брани презема голем морален ризик, бидејќи и покрај тоа што е осуден за досегашните дела, против него се води и судска постапка од 2002 година, за финансиска злоупотреба во трите епархии на МПЦ, во кои делуваше како архијереј.